



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Понеделник
18.05.2020



Привршува изградбата на пат до Крушевско Езеро

Изградбата на пат до Крушевско Езеро е во завршна фаза и по асфалтирањето се работи на тротоарите.

„Од кал и прашина создаваме асфалт и полесен пристап за граѓаните до едно од најубавите места во Крушево Крушевското Езеро. Сега патот е пристапен за земјоделците кои во овој предел имаат свои оработливи површини, потоа со овој пат се олеснува движењето на лицата со посебни потребни, спортисти и организациите на фестивалите на отворено.“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Асфалтирањето на патот до Крушевско Езеро и уредувањето на овој простор изнесува 11 981 547 денари и истиот е финансиран од Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11340>



ОПШТИНА
КРУШЕВО
**БИДИ
ДЕЛ ОД
РЕШЕНИЕТО!**
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



Среда
20.05.2020

Христоски: Заштедуваме пола милион денари, а обезбедуваме подобро улично осветлување

Инвестицијата во ЛЕД осветлување на Крушево дава резултати и трошоците за оваа намена се намалени за над пола милион денари.

Ако во 2017 година за оваа намена се плаќало над милион и 400 илјади денари сега тие трошоци по инсталацијата на ЛЕД сијалици се намалени за околу 550 илјади денари.

„Во 2017-та се плаќало многу повеќе а граѓаните не добивале соодветна услуга. Денес граѓаните има каде да пријават проблем, веднаш добиваат одговор на нивното барање и осветлувањето е и поефтино и поефикасно со оглед на тоа дека се користат ЛЕД сијалици. Истовремено штедиме и даваме подобра услуга за граѓаните од цела општина.“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Исто така, во споредба со 2017 година трошоците за струја се намалени за 200 проценти со тоа што општината ги подмирува трошоците за струја на ОУ „Никола Карев“ и сите подрачни училишта.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11351>

Честитки од градоначалникот за денот на пожарникарите и завршувањето на матурантите од СОУ „Наум Наумовски Борче“

Упатените честитки на градоначалникот погледнете ги на следните линкови:

<http://krusevo.gov.mk/?p=11355>

<http://krusevo.gov.mk/?p=11360>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



Четврток
21.05.2020



Уредување на улицата на Тоше – Фаза 1

Со посадување на дрвца се спроведе првата фаза од уредување на дел од улицата Тодор Проески во центарот на Крушево. Членките на здруженијата од платформата за развој на туризмот ќе продолжат со засадување на цвеќиња, а општина Крушево започна со инсталација на систем за озвучување од кој 24 часа ќе се слушаат песните на Тоше Проески.

„Оваа улица сакаме да ја разубавиме и да ја направиме улицата на Тоше. Истата се наоѓа во центарот на градот и ќе биде разубавена и атрактивна за посетителите на нашиот град. Сакам да се заблагодарам на сите волонтери, а особено не членките на здруженијата Центар за хумани односи, Крушевска жена и Здружение за туризам и угостителство за нивниот придонес во уредувањето на улицата“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11358>

Од наредна недела започнува изградбата на објект на полетиште

Денеска беше направен вовед во работа на изведувачот и надзорот на проектот за изградба на објект на полетувалиштето за параглајдинг на Мечкин Камен. Се очекува компанијата изведувач да започне со работа уште наредната недела.

„Започнуваме со реализација на уште еден голем проект, можеби најважен кога се работи за параглајдингот и авантуристичкиот туризам во Крушево. Со имплементацијата ќе се решат клучните проблеми на параглајдеристите и ќе се задоволат нивните барања и потреби“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски по средба со претставници на изведувачот и надзорот на проектот.

За овој проект Владата на Република Северна Македонија одвои 4 милиони денари.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11369>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Започна изградбата на резервоар за вода во Белушино

Започна изградбата на резервоар за вода во с. Белушино проект кој треба да обезбеди доволно вода за ова населено место и да ги реши сите проблеми со водоснабдувањето.

„Пак ќе повторам – резервоарот во Белушино е ветуван со децении, но еве дури денес се реализира. Ова населено место е без резервоар и се соочува со проблеми со водоснабдување, но за скоро проблемот ќе биде надминат. Се заблагодарувам на сограѓаните од ова село за нивното трпение. Конечно нивните барање се реализираат“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Изградбата на резервоарот за вода чини 2 601 900 денари, а имплементацијата е во рамки на програмата за работа на Министерството за транспорт и врски.

Линк до објава: <http://krusevo.gov.mk/?p=11372>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Петок
22.05.2020



Започна уредувањето на детското игралиште на „Гумење“

Во соработка со Стопанска банка АД Скопје општина Крушево започна со реконструкција на детското игралиште на „Гумење“. Ова игралиште е едно најпопуларните места за најмладите и оттаму потребата истото да се санира и целосно оспособи.



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Сабота, недела

23,24.06.2020

Градоначалникот упатува честитки по повод денот на власите, Рамазан Бајрам и Св. Кирил и Методиј

Повеќе на:

<http://krusevo.gov.mk/?p=11378>

<http://krusevo.gov.mk/?p=11384>

<http://krusevo.gov.mk/?p=11386>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061